

ЗАЧНУВАЊЕТО НА СВЕТА АНА И НЕПОЗНАТОТО ДЕВОЈЧЕ МАРИЈА СТАНА МАЈКА БОЖЈА

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Сега ќе ве повикам со духот и со мислите да се пренесеме далеку од овде, во Светата Земја, во малото гратче Назарет, за да се потсетиме на потеклото на Богородица, на нејзиниот корен, на нејзините родители светите праведни Јоаким и Ана.

Јоаким, таткото на Марија, бил од коленото Јудино, од лозата на цар Давид, а Ана, нејзината мајка, била ќерка на свештеникот Матан од Ароновото племе. Значи, Дева Марија по татко била од царски род, а по мајка од архијерејски род. Името Ана значи "Бог се смилувал". Поради своето потекло тие биле почитувани од луѓето. Тие правилно ја држеле верата, живееле со молитва и со дела на милостина. Само ги мачела мислата дека немале пород. Праведните Јоаким и Ана биле бездетни полни педесет години од својот брачен живот. Но, тие не губеле надеж во Бога и се надевале во Неговата милост.

"Боже на моите татковци, Ти му даде син на праотецот Аврам во неговата старост, па удостој ме и мене со својот благослов. Дај ѝ род на мојата сопруга, за и јас, иако во својата старост, да можам да се наречам татко, а да не бидам отфрлен од Тебе, мојот Господ", липал ужалениот Јоаким.

"Господе, Ти Кој ѝ даде син на Сара во староста, Кој ѝ даде на Ана да го роди твојот пророк Самуил, погледни на мене и одврзи ме од врската на неротка. И она дете, кое би го родила, ќе Ти го принесам Тебе на дар, за да се слави преку него Твоето милосрдие", такви молитви упатуваше кон Бога жалната душа на Ана, идната мајка на Богородица. Ана ги изговорила овие зборови и веднаш ѝ се јавил Божји ангел



СРЕДБАТА НА СВЕТИТЕ ПРАВЕДНИ ЈОАКИМ И АНА ПРЕД ЗЛАТНАТА ПОРТА


"И ПРОЦВЕТА И СО НЕСВЕНАТ

кој ѝ рекол: "Твојата молитва ја слушна Господ, воздишките твои поминаа низ облаците и солзите твои капнаа пред Бога. Ти ќе забремениш и ќе родиш благословена ќерка, која ќе биде поголема од сите човечки ќерки. Заради неа ќе бидат благословени сите народи, преку неа ќе дојде до спасение на целиот свет и ќе ѝ дадеш име Марија".

МОЛИТВИ

Кога Ана ги слушнала зборовите на Ангелот, му се поклонила и му рекла: "Ако добијам дете, ќе го дадам на служба на Бога, тоа нека Му служи на Бога и дење и ноќе, славејќи го Неговото пресвето име во текот на целиот свој живот". Божјиот ангел му

се јавил и на Свети Јоаким во пустината, и нему му јавил дека Сесилниот Бог ги прими неговите молитви и дека неговата жена Ана ќе роди ќерка, на која сите луѓе ќе ѝ се радуваат. За да се увери дека му ја зборува вистината, му рекол веднаш да оди во Ерусалим кај Златната Porta каде



ЗЛАТНАТА ПОРТА ВО ЕРУСАЛИМ

"Боже на моите татковци, Ти му даде син на праотецот

Аврам во неговата старост, па удостој ме и мене со својот благослов. Дај ѝ род на мојата сопруга, за и јас, иако во својата старост, да можам да се наречам татко, а да не бидам отфрлен од Тебе, мојот Господ", липал ужалениот Јоаким.

"Господе, Ти Кој ѝ даде син на Сара во староста, Кој ѝ даде на Ана да го роди твојот пророк Самуил, погледни на мене и одврзи ме од врската на неротка. И она дете, кое би го родила, ќе Ти го принесам Тебе на дар, за да се слави преку него Твоето милосрдие", такви молитви упатуваше кон Бога жалната душа на Ана, идната мајка на Богородица.

ке ја најде својата жена, на која за истото ова ѝ било јавено. Јоаким веднаш отишол во Ерусалим и навистина на покажаното место ја сретнал својата жена. Се прегрнале и заедно отишле да Му заблагодарат на Бога. Радосни се вратиле во Назарет. Ветувањето од Бога се исполнило. "И процвета исушената утроба Анина со несвенатиот Назаретски Цвет". Навистина, Света Ана зачнала од својот маж и по девет месеци родила Керка, благословена од Бога и од сите колена човечки. Пред Бога не постои невозможното, заради законот на староста. Пред Бога таквиот закон ја губи својата сила и невозможното станува возможно, зашто "пред љубовта сите закони, стојат како да не постојат" и Бог прави сè што е најдобро за спасение на светот. Дева Марија, во свое време, го донела "најблагословениот Плод за спасение на целиот Свет!"

Светата Црква го празнува зачнувањето на Пресвета Дева и пее: "Сега Ана зачна да го негува божествениот честак - Богородица, која ќе го роди Христа, Создателот на целиот



СВЕТА ПРАВЕДНА АНА СО ПРЕСВЕТА ДЕВА МАРИЈА

на Божја слава на небото и на земјата, "во неа се стекнало сè она што е најдобро од човечкиот род, царско и свештеничко, зашто од неа требало да се роди Цар над Царевите и Првосвештеник - нашиот Господ Исус Христос".

Преку Пречиста Дева Марија, како повторно да се создава светот, зашто таа го родила Спасителот на светот, и тоа на натприроден начин. Бог ја удостои Пресвета Дева Марија "Самиот Негов Син да се всели во Неа и да се роди како Богочовек", како што стои во Симболот на верата "Кој заради нас луѓето и заради нашето спасение, се симна од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек".

Поради тоа, почитувањето на Светите Јоаким и Ана зазема огромно место во животот на Црквата. Свети Јоаким живеел осумдесет години, а Света Ана седумдесет и девет години и се упокоиле со голема благодарност кон Бога, преселувајќи се во Небесното Царство.

Света Ана зачнала во својата утроба на 9 декември - по стар календар, или на 22 декември - по нов календар и

СУШЕНАТА УТРОБА АНИНА ИОТ НАЗАРЕТСКИ ЦВЕТ"

свет. Неротката, надвор од очекувањата, ја зачна Дева, која ќе Го роди Бог со тело, па блеска со радост и пее, гласно восклицувајќи: радувајте се со мене, сите колена израилски; јас носам под срцето и ќе се спасам од прекорот за неротка: така Му е 'згодно' на Создателот, Кој ја слуша мојата молитва и ја извади мојата срдечна болка, што нареди да ни се исполни желбата.

Ќе видат луѓето, па ќе се чудат што јас, вака стара, станувам мајка - велеше Ана - па еве и јас раѓам, затоа што така благоизволи Бог, Кој ја одврза врската на неротка".

Со чудење го гледаме ова необично зачнување и во него ги гледаме идните и големи намери на Божјото провидение. Милостивиот Бог сакал да веруваат луѓето и во нешто

уште почудно, а тоа е зачнувањето и раѓањето на Синот Божји од невината Дева. И еве, на тајната ѝ претходи друга тајна. Затоа Светата Црква пее: "Дева се роди од неротка, за со чуда да се подготви патот за единствената новост под сонцето, најголемото од сите чуда и постепено да се влегува од помалото кон поголемото", вели Свети Дамаскин.

БЛАГОДЕТ

Зошто Дева Марија е родена од неплодна жена? Затоа што природата ѝ отстапила место на Божествената благодет. Кога Ана требаше да ја роди Дева Марија, природата ја немаше смелоста да "му претходи на плодот на благодетта; таа остана бесплодна сè до-

дека благодетта не го даде својот плод".

Светата Црква нè учи дека требаше да биде првородна Онаа (се мисли на Пресвета Дева Марија), која требаше да Го роди Господ Исус Христос "првороден пред секоја твар; бидејќи преку Него е создадено сè што е на небото и што е на земјата, видливо и невидливо; било престоли, било господства, било начелства, било власти - сè е преку Него и за Него создадено. Он е пред сè, и сè преку Него се држи". (Кол. 1, 15-17)

Светите Праведни Јоаким и Ана го исполниле ветувањето пред Бога, и малата Марија, својата ќерка единица, на тригодишна возраст, ја однеле во Храмот да му служи на Бога. Таму таа се подготвувала за вечно служење на Бога и веч-

затоа Светата Православна Црква го празнува празникот Зачнување на Света Ана на спомнатиот датум.

Цел свет се радува зашто блажената Ана родила девојче и тоа девојче, дотогаш непознато за светот, ќе стане Мајка Божја, врата на Светлината на светот, Извор на животот и ќе го уништи проклетството кое почивало врз жената, а потекнувало од гревот на Старозаветната Ева. Тоа девојче Марија ќе стане Украс, на кој Бог Творецот и целиот свет ќе се возрадува. Дева Марија ќе има живот кој ја победува природата.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд